

УКЛО – ПРОЕКТНА СОРАБОТКА

БалканМед Програма за интеррегионална соработка 2014 – 2020

Идентификациски број на проектот	VMP1/1.3/2376/2017
Тип на проект	Програма за трансгранична соработка Балкан-Медитеран за периодот 2014-2020
Земја/регион на којашто се однесува	Грција/Македонија/Бугарија/Кипар
Наслов	Алианса на знаење во Еко-Иновативно Претприемништво за поттик на конкуретноста на МСП
Наслов на англиски јазик	A knowledge Alliance in Eco-Innovation Entrepreneurship to Boost SMEs Competitiveness
Акроним	SMecoMP
Цел	Целта на проектот е воспоставување на алианса на знаење помеѓу високообразовните институции и бизнисите, заради промоција на еко-иновативно претприемништво на Балканот со зедничка имплементација на сеопфатен збир од активности посветени на унапредување на иновацијата во областа на менаџментот на еко-иновативното претприемништво и одржливата економија
Област	Претприемништво и иновации
Времетраење	24 месеци
Грант	945 510,78 евра
Предвиден буџет за УКЛО	52 038,00 евра
ЕУ Грант	44 232,30 евра
Ко-финансирање	7 805,70 евра
Координатор на проектот	Универзитет Македонија, Економски факултет
Партнери	<ol style="list-style-type: none"> 1. Индустриска федерација на Северна Грција 2. Бугарска индустриска асоцијација – Унија на стопанственици во Бугарија 3. Универзитет Тракија 4. Универзитет „Св.Климент Охридски“-Битола, Економски факултет– Прилеп 5. Агенција за унапредување на претприемништвото на РМакедонија 6. Технолошки универзитет, РКипар 7. Стопанска мрежа на Кипар (CEL)
Контакт лице за проектот на УКЛО	Проф.д-р Марика Башеска-Ѓорѓиевска, mbaseska@gmail.com , Економски факултет – Прилеп

БалканМед Програма за интеррегионална соработка 2014 – 2020

Идентификациски број на проектот	BMP1/2.2/2265/2017
Тип на проект	
Земја/регион на којашто се однесува	Македонија/Битола и Велес
Наслов	Стимулирање на учеството на граѓаните во процесите на рециклирање преку имплементација на бенефит системите
Наслов на англиски јазик	Stimulating citizens participation to recycle processes through the implementation of benefits systems
Акроним	Бенефит при заштеда
Цел	<p>Главни цели:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Креирање локални стратегии, акциски планови и алатки во регионите на партнерите, со цел зголемување на процесот на посебно селектирани извори на рециклирачки материјали2. Зајакнување на активното учество на граѓаните во рециклирачкиот процес3. Придонес кон материјалниот животен циклус и ефикасноста на ресурсите во регионите на партнерите4. Подобрување на приходите и животните услови на граѓаните шреку нивното делување во локалните активности на рециклирање <p>Специфични цели:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Заеднички развој на интегрирани стратегии и алатки за намалување на употребата на ресурсите, зголемување на нивната ефикасност и одвојување на економскиот раст од потрошувашката на ресурси2. Имплементација на иновативни пилот и демонстрациски проекти во областа на животниот циклус на материјалот3. Заедничко планирање и спроведување на пилот проектот за промоција на иновативни технологии кои ја подобруваат заштитата на животната средина и ефикасноста на ресурсите во секторот за отпад
Област	Менаџирање на отпад
Времетраење	24 месеци
Грант	912 594,00 евра
Предвиден буџет за УКЛО	110 560,00 евра
ЕУ Грант	93 976,00 евра
Ко-финансирање	16 584,00 евра

Координатор на проектот	Општина – Вари – Вули – Вуламени
Партнери	<ol style="list-style-type: none">1. Општина Филадельфеа – Халкидона2. Општина Лимасол3. Центар за развој на образование и вмрежување на животната средина4. Општина Тирана5. Универзитет „Св.Климент Охридски“-Битола, Технолошко-технички факултет-Велес6. Општина Софија
Контакт лице за проектот на УКЛО	Проф.д-р Зора Узуноска, zora_51@hotmail.com , Технолошко-технички факултет-Велес

ЕРАЗМУС + Програма (КА2)

Идентификациски број на проектот	561821-EPP-1-2015-11-RS-EPPKA2-CBHE-JP
Тип на проект	Клучна акција 2 – Соработка за иновации и размена на добри практики, Градење капацитети во областа на високото образование
Земја/регион на којашто се однесува	Србија, Западен Балкан
Наслов	Развој на курикулум за менаџмент со отпад во партнерство со јавниот и приватниот сектор
Наслов на англиски јазик	Waste management curricula development in partnership with public and private sector
Акроним	WaMPPP
Цел	Целта на проектот е подигнување на нивото на образованиеето и оспособувањето на постоечката и перспективната работна сила во Република Србија во областа на менаџирањето со отпадот преку подобрување на капацитетите на високите стручни школи и на универзитетите и посредно, подигнување на јавната свесност за значењето на процесот на менаџирање со отпадот и за можностите за целокупно подобрување на условите за живот и намалување на сиромаштијата
Област	Технички науки/Машинско инженерство/Заштита на животната средина Менаџирање со отпад
Времетраење	3 години (15.10.2015 – 14.10.2018)
Грант	833 084,00 евра
Предвиден буџет за УКЛО ЕУ Грант Ко-финансирање	24 172,00 евра
Координатор на проектот	Висока техничка школа за применети науки – Ниш, Србија
Партнери	<ol style="list-style-type: none">1. Александров Технолошко-едукативен институт-Солун, Грција (ATEITH)2. Технички универзитет на Крит – Ханија, Грција (ТУЏ)3. Универзитет „Св.Климент Охридски“ -Битола, Македонија (UKLO)4. Машински факултет, Универзитет во марибор, Словенија (FS UM)5. Висока стручна електротехничка и информатичка школа – Белград, Србија (VISER)6. Висока стручна школа – Белградска политехника, Белград, Србија (POLYBG)7. Висока техничка школа за применети науки – Нови Сад, Србија (VTSNS)8. Висока технолошка школа за применети науки – Аранѓеловац, Србија (CATAR)9. Технички универзитет – Острава, Чешка (VSB TUO)
Контакт лице за проектот на УКЛО	Проф.д-р Елизабета Бахтовска, elizabeta.bahtovska@uklo.edu.mk , Технички факултет-Битола

ЕРАЗМУС + Програма (КА2)

Идентификациски број на проектот	2017-1АТ01-КА203-034984
Тип на проект	ЕРАЗМУС+Програма, Клучна акција 2-Соработка за иновации и размена на добри практики
Земја/регион на којашто се однесува	Австрија, Словенија, Хрватска, македонија, Унгарија, Италија, Шпанија, Португалија
Наслов	Подобрување на училиниците во иднина-вештини за учење 2030
Наслов на англиски јазик	Future-proof your classroom: teaching skills 2030
Акроним	TEACHING 2030
Цел	Подготвување на наставниот кадар во високото образование за нивната улога во 2030 согласно предвидените промени што треба да се случат во образованието, имајќи ги предвид зголементите потреби за индивидуално учење на студентите
Област	Стратешко партнерство за високо образование
Времетраење	30 месеци
Грант	310 222,00 евра
Предвиден буџет за УКЛО ЕУ Грант Ко-финансирање	20 828,00 евра
Координатор на проектот	Универзитет за применети науки Бургенланд, Австрија
Партнери	<ol style="list-style-type: none">1. Универзитет во Марибор, Словенија2. Универзитет Егер, Унгарија3. Универзитет во Ријека, Хрватска4. Универзитет во Валенсија, Шпанија5. Универзитет „Св.Климент Охридски“-Битола, Македонија6. Универзитет во Перуѓа, Италија7. КРЕАТЕ-медијадизајн, ГМБХ, Австрија
Контакт лице за проектот на УКЛО	Проф.д-р Иванка Нестороска, inestoroska@yahoo.com , Факултет за туризам и угостителство – Охрид

Хоризонти 2020

Идентификациски број на проектот	Број на Договорот за грант: 653729
Тип на проект	Истражувачки и иновативни активности
Земја/регион на којашто се однесува	Велика Британија, Белгија, Холандија, Финска, Бугарија, Германија, Шпанија, Хрватска, Естонија, Македонија
Наслов	Единство
Наслов на англиски јазик	Unity
Акроним	Unity
Цел	Јакнење на врската помеѓу полицијата и заедницата со цел да се зголеми сигурноста и безбедноста на сите граѓани
Област	Безбедни општества – заштита на слободата и безбедноста во Европа и нејзините граѓани
Времетраење	3 години (28.04.2015 – 28.04.2018)
Грант	4 330 900 евра
Предвиден буџет за УКЛО	63 885 евра
Координатор на проектот	Полициски и криминалистички комесар за Западен Јоркшир – Вејкфилд, Велика Британија
Партнери	<ol style="list-style-type: none">1. SERCO BELGIUM SA, Белгија2. Еразмус универзитет Ротердам, Холандија3. POSIISAMMATTIKORKEAKOULU, Тампере, Финска4. Универзитет SHEFFIELD HALLA, Шефилд, Обединето Кралство5. Универзитет во Данди, Обединето Кралство6. EUROPEAN INSTITUTE FOUNDATION (Европски институт), Софија, Бугарија7. Висока школа за јавна администрација и право во Баварија, Минхен, Сојузна Република Германија8. RINICOM LIMITED, Ланкастер, Обединето Кралство9. Treelogic Telematica Y Logica Racional Para La Empresa Europea SI (TREELOGIC), Шпанија10. Полициска академија, Загреб, Хрватска11. SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR (Федерална полиција), Брисел, Белгија12. Politsei-ja Piirivalveament (Politsei-ja Piirivalveament), Талин, Естонија13. Универзитет „Св.Климент Охридски“ -Битола, Македонија
Контакт лице за проектот на УКЛО	Проф.д-р Трпе Стојановски, trpe.unity@gmail.com , Факултет за безбедност – Скопје
Повеќе информации	http://www.fb.uklo.edu.mk/fs?file=/activities/136/files/3baf93cb-14a6-4843-ae3a-75b9e151cfad.pdf&name=Unity%20Newsletter%20April

ИПА Програма за прекугранична соработка помеѓу РМакедонија и РГрција 2014-2020

Идентификациски број на проектот	CN1-SO1.2-SC023
Тип на проект	Проект за прекугранична соработка помеѓу РМакедонија и РГрција
Земја/регион на којашто се однесува	Република Грција, Република Македонија
Наслов	Здравствена заштита на деца со кардиолошки и респираторни тешкотии во пограничниот регион
Наслов на англиски јазик	Health care for children with Cardio and Respiratory sensitivity in the Cross Border area
Акроним	WE CARE
Цел	Имплементација на акции за детектирање на здравствени проблеми кај децата од пограничниот регион
Област	Унапредување на превентивната здравствена заштита кај децата
Времетраење	24 месеци
Грант	720 000,00 евра
Предвиден буџет за УКЛО	100 524,80 евра
ЕУ Грант	85 446,08 евра
Ко-финансирање	15 078,72 евра
Координатор на проектот	Општина Волви – Организација за социјална заштита и образование, РГрција
Партнери	<ol style="list-style-type: none">1. Организација на жени <i>Пантенаики</i>, Солун2. Доктори во светот-Грчка делегација3. Универзитет „Св.Климент Охридски“-Битола, Висока медицинска школа-Битола4. Здружение за одржлив развој – СФЕРА-Битола
Контакт лице за проектот на УКЛО	Проф.д-р Викторија Продановска-Стојчевска, viktorija.stojchevska@uklo.edu.mk , Висока медицинска школа-Битола

ИПА Програма за прекугранична соработка помеѓу РМакедонија и РГрција 2014-2020

Идентификациски број на проектот	CN1-SO1.3-SC026
Тип на проект	ИНТЕРРЕГ-ИПА
Земја/регион на којашто се однесува	Македонија-Грција
Наслов	Зголемување на можностите за туризам преку искористување на ресурсите
Наслов на англиски јазик	Increasing Tourism Opportunities through Utilization of Resources
Акроним	I-TOUR
Цел	Зголемена атрактивност и промовирање на туризмот во прекуграничната област за да се зголеми вработеноста во туризмот
Област	Развој и поддршка на локалната економија Поттикнување на туризмот и културното и природното наследство Подобрување на атрактивностите и промоција на туризмот во прекуграничните области за зголемување на вработеноста во туризмот
Времетраење	18 месеци
Грант	738 929,46 евра
Предвиден буџет за УКЛО	98 335,00 евра
ЕУ Грант	
Ко-финансирање	15% од сумата
Координатор на проектот	Центар за развој на Пелагониски плански регион
Партнери	<ol style="list-style-type: none">1. Универзитет „Св.Климент Охридски“ -Битола, Факултет за туризам и угостителство-Охрид2. Национален парк <i>Пелистер</i>3. Национален парк <i>Преспа</i> (Грција)4. Универзитет Македонија (Грција)
Контакт лице за проектот на УКЛО	Проф.д-р Иванка Нестороска, inestoroska@yahoo.com , Факултет за туризам и угостителство-Охрид

ИПА Програма за прекугранична соработка помеѓу РМакедонија и РГрција 2014-2020

Идентификациски број на проектот	CN1-SO1.2-SC004
Тип на проект	Апликативен
Земја/регион на којашто се однесува	Македонија и Грција
Наслов	Психосоцијални и здравствени интервенции за добросостојбата на децата од ранливи популации
Наслов на англиски јазик	Psycho-social and health interventions for the wellbeing of children from vulnerable populations
Акроним	Заедно за децата/In4Child
Цел	Целта на проектот е да обезбеди психосоцијална заштита и иновативна едукација за децата од ранливи популации во пограничниот регион
Област	Медицински науки и здравство – психосоцијална заштита
Времетраење	24 месеци
Грант	816 996,00 евра
Предвиден буџет за УКЛО	137 615,00 евра
ЕУ Грант	116 972,00 евра
Ко-финансирање	20 643,00 евра
Координатор на проектот	Граѓанско здружение АРСИС – Грција
Партнери	1. Универзитет „Св.Климент Охридски“-Битола, Висока медицинска школа-Битола 2. Граѓанско здружение УНЕСКО Клуб Серес – Грција 3. Граѓанско здружение Лајфстарт – Битола
Контакт лице за проектот на УКЛО	Виш пред. д-р Гордана Ристевска Димитровска, gordana.md@gmail.com , Висока медицинска школа – Битола

ИПА Програма за прекугранична соработка помеѓу РМакедонија и РГрција 2014-2020

Идентификациски број на проектот	CN1-SO1.2-SC015
Тип на проект	ИПА 2
Земја/регион на којашто се однесува	Грција и Македонија
Наслов	Прекугранична иницијатива за интегрирани здравствени и социјални сервиси што промовираат безбедно стерење, рана превенција и независно живеење за сите
Наслов на англиски јазик	Cross-border initiative for integrated health and social services promoting safe ageing, early prevention and independent living for all
Акроним	Cross4all
Цел	Да се забрза здравствената писменост и дигитална здравствена писменост и да се промовира само-управувањето, да се дизајнираат иновативни практики за подобрување на пристапот за ранливи групи и за справување со здравствени нееднаквости, да се подобри капацитетот на здравствените професионалци и инфраструктурата и ефикасно да се прилагоди на потребите на таргет групата, да се воспостават нови механизми фокусирани на условите на сиромаштија, сервиси на конформност и советување дома, вклучувајќи рурални и излирани области, да се мобилизираат неактивни индивидуалци и да се одблокира нивниот попатенцијал во нудење сервиси на оние на кои им е најмногу потребно, да се промовира заедничка стратегија за развој на интегрирана здравствена и социјална грижа без граници.
Област	Приоритетна оиска 1 – придонес кон целите на Е2020: “smart growth”: промовирање иновации во полето на овозможување на јавна здравствена и социјална грижа, промовирање на ефикасноста на ресурсите, поддржување на интеграција и ефикасно користење на здравствениот систем на СВ. “inclusive growth”: унапредување на СВ поврзливост и оттука СВ мобилност, промовирање “пристап за сите” (“access for all”) за здравствена грижа, поддржување на вработување особено за најранливите групи и развој на социјалното претприемништво.
Времетраење	24 месеци
Грант	1 130 290,00 евра
Предвиден буџет за УКЛО	179 100,00 евра (100%)
ЕУ Грант	152 235,00 (85%)
Ко-финансирање	26 865,00 (15%)
Координатор на проектот	Аристотели Универзитет во Солун
Партнери	1. Универзитет „Св.Климент Охридски“-Битола, Факултетот за информатички и

	<p>комуникациски технологии – Битола</p> <ol style="list-style-type: none">2. Отсек на Северна Грција на грчка Национална конфедерација на лица со посебни потреби3. Општина Охрид4. Општина Неаполис-Сукеон5. Институт за превенција, третман и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања „Свети Стефан“ – Охрид
Контакт лице за проектот на УКЛО	Вонр.проф.д-р Снежана Савоска, savokasnezana@gmail.com , Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола

ИПА Програма за прекугранична соработка помеѓу РМакедонија и РГрција 2014-2020

Идентификациски број на проектот	CN1-S.O 2.3 -SC010
Тип на проект	INTERREG IPA CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME, РГрција – РМакедонија 2014-2020
Земја/регион на којашто се однесува	РМакедонија, РГрција/Пелагониски регион
Наслов	Заштита на автохтоната популација на Пелагониски овци, одгледувани во меѓугранична зона
Наслов на англиски јазик	Protection of Autochthonous populations of PELagonia SHEep breed in the cross-border area
Акроним	PAPESHE
Цел	Интердисциплинарен пристап со цел зачувување, заштита и валоризација на постоечките популации овци во меѓуграничната зона на Пелагонскиот регион и раси кои во моментот се во опасност од исчезнување со посебен акцент на автохтони раси
Област	Заштита на животната средина и транспорт
Времетраење	24 месеци
Грант	Вкупен буџет: 762 734,00 евра, РМакедонија: 315 767,00 евра
Предвиден буџет за УКЛО	205 668,00 евра
ЕУ Грант	174 818,00 евра
Ко-финансирање	30 850,00 евра
Координатор на проектот	Аристотели Универзитет во Солун, Школа по ветеринарна медицина
Партнери	<ol style="list-style-type: none">1. Земјоделска организација на Грција DEMETER-Научен институт за анимални науки2. Геотехничка комора на Грција3. Универзитет „Св.Климент Охридски“-Битола, Ветеринарен факултет– Битола4. Општина Долнени5. Центар за рурален развој ЈИЕ – Струга
Контакт лице за проектот на УКЛО	ДВМ Игор Здравевски, igor_zdraveski@t.mk , Ветеринарен факултет – Битола

ИПА Програма за прекугранична соработка помеѓу РМакедонија и РГрција 2014-2020

Идентификациски број на проектот	CN1-SO1.1-SC018
Тип на проект	Проект за прекугранична соработка помеѓу РМакедонија и РГрција
Земја/регион на којашто се однесува	РМакедонија и РГрција
Наслов	Креирање можности за вработување на младите дипломирани кадри во прекуграничната област
Наслов на англиски јазик	Creating Employment Opportunities of Young Graduates in the CB Area
Акроним	EMPLOYOUTH
Цел	Зајакнување на регионалната кохезија и подобрување на конкуретноста на двете економии преку зголемување на конкуретноста, продуктивноста и иновативноста на дипломираните кадри што ќе резултира во зголемување на степенот на вработеноста во пограничниот регион
Област	Приоритетена оска 1: Развој и поддршка на локалната економија Тематскиот приоритет а): Промовирање на вработување, мобилност на работната сила и прекугранично општествено и културно вклучување Специфична цел 1.1: Креирање на можности за вработување на дипломираните преку искористување на компаративните предности на прекуграничната област, со користење на иновативни алатки и практики
Времетраење	18 месеци
Грант	832 200,00 евра
Предвиден буџет за УКЛО	244 140,00 евра
ЕУ Грант	271 519,00 евра
Ко-финансирање	36 621,00 евра
Координатор на проектот	Стопанска и индустриска комора Серес, РГрција
Партнери	<ol style="list-style-type: none"> 1. Истражувачки одбор – Универзитет од Западна Македонија/Кожани – Оддел за маханичко инженерство 2. Компанија за истражување и развој во Куклиш 3. Комора за трговија и индустрија во Пела 4. Универзитет „Св.Климент Охридски“-Битола, Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола 5. Фондација за оддржлив економски развој Преда – Прилеп
Контакт лице за проектот на УКЛО	Проф.д-р Игор Неделковски, igor.nedelkovski@fikt.edu.mk , Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола